



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка Нг. 62324. — Поштарина платена во готово.

Уторак, 31 јули 1945.

БЕОГРАД

БРОЈ 54

ГОД. I

Цена 3.— дин. од табак. — Претплата за второто полугодие на 1945 год. дин. 350.—. — Редакцијата: Бранкова Нг. 20.—. — Телефоните: 20-426 и 20-427.

497.

По предложение на Министерскиот совет, а на основанне на членот 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно претставително тело на Југославија како времен орган на врховната народна власт во Југославија, Президиумот на Антифашиското векје на народното ослободување на Југославија доносује

ЗАКОН

ЗА СТАВАЊЕ ПЛОВНИТЕ ОБЈЕКТИ, БРОДОГРАДИЛИШТА, ЛУКИ И ПРИСТАНИШТА НА МОРЕ ПОД УПРАВА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА СООПШТЕНИЈА НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Сите југословенски и заплени непријателски пловни објекти на море за који Командата на југословенската морнарица ќе најде да несе векје потребни за војни задачи, се ставујат од денот на влегуењето во сила на овој Закон времено под управа на Министерството за соопштенија на Демократска федеративна Југославија.

Исто така и сите други југословенски пловни објекти на море се ставајат времено под управа на Министерството за соопштенија на Демократска федеративна Југославија.

На бродовите који на основание на Уредбите со законска сила:

1) за превземање југословенските трговски бродови од страна на Кралската југословенска влада од 27 август 1943 година;

2) за ставање ван сила и прогласување за ништак и ненастапени изменуења и дополненија на Уредбата со законска сила за превземање југословенските трговски бродови од страна на Кралската југословенска влада од 12 мај 1944 година — од 4 август 1944 година; и

3) за изменуењата на Уредбата со законска сила за превземање југословенските трговски бродови од страна на Кралската југословенска влада од 27 август 1943 година — од 27 септември 1944 година, било да биле или имале да бидат под управа на Министерството за соопштенија на Демократска федеративна Југославија ќе се примени такугјере став 2 на овој член.

Член 2

Сите југословенски бродоградилишта на морскиот брег, како и онија који се навојат или који ќе се навојат под власта на Демократска федеративна Југославија на морскиот брег, освем онија који се под управата на Министерството за народна одбрана на Демократска федеративна Југославија, времено се ставајат под управа на Министерството за соопштенија на Демократска федеративна Југославија.

Во цел на унапредување поморството, а поради изградување и оправање бродовите за поуспешно развивање поморското соопштеније, Министерството за соопштенија на Демократска федеративна Југо-

славија ќе превземе сите потребни мерки, како оправање и друго, за брго оспособување бродоградилиштата.

Член 3

Сите југословенски луки и пристаништа, како и онија луки и пристаништа који се навојат или који ќе се најдат под власта на Демократска федеративна Југославија се ставајат, до колку до сега не биле под управата на Министерството за соопштенија на Демократска федеративна Југославија, под неговата управа.

Во цел за поуспешно вршење соопштенијата Министерството за соопштенија на Демократска федеративна Југославија ќе превземе со Министерството за градежи сите потребни мерки, како што се изградување и оправање кејовите и лучките и пристанишните постројенија.

Член 4

Министерскиот совет на Демократска федеративна Југославија со посебна Уредба со законска сила ќе пропише:

1) начин за одредување надокнада на бродосопствениците за употреба и евентуално губење пловните објекти од членот 1 на овој Закон;

2) начин за употреба фондот по последниот став на членот 1 на Уредбата со законска сила за изменуењата на Уредбата со законска сила за превземање југословенските трговски бродови од страна на Кралската југословенска влада од 27 август 1943 година — од 27 септември 1944 година, поради обештетување бродосопствениците за векј изгубените или потопените бродови који биле превземени од страна на Кралската југословенска влада во смисал на Уредбите наведени во став 3 на членот 1 на овој Закон; и

3) начин за обештетување бродосопствениците за досегашната употреба на бродовите који биле превземени под управа а по Уредбата со законска сила за превземање југословенските трговски бродови од страна на Кралската југословенска влада од 27 август 1945 година.

Со Уредбата која има да се пропише ќе се предвиди да проценуењето на штетата и висината на обештетуењето ќе утврдуеј нарочна комисија. Оваја комисија ќе ја назначује и разрешује Министерот за соопштенија во согласност со Претседателот на Министерскиот совет на Демократска федеративна Југославија.

За досега претрпената штета пријавите за обештетување и надокнада морат да се поднесат на комисијата во рок од 60 дена од денот кога комисијата ќе објави преку „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“ да отпочнала својата работа.

Член 5

Министерскиот совет на Демократска федеративна Југославија со посебна Уредба со законска сила ќе пропише начин за одредување надокнада на сопствениците за употреба бродоградилиштата. Во Уредбата која има да се пропише ќе се предвиди да висината на обештетуењето на сопственикот на бро-

доградилиштето ќе ја утврдује нарочна комисија. Оваја комисија ја назначује и разрешује Министерот за соопштенија во согласност со Претседателот на Министерскиот совет на Демократска федеративна Југославија.

Член 6

Се овластује Министерот за соопштенија на Демократска федеративна Југославија да издаде поблиски одредби за извршување на овој Закон како и за начинот за регулирање работата во бродоградилиштата на море, времено превземени под управа.

Член 7

Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

23 јули 1945 година

Београд

Президиум

на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија

Секретар,
М. Перунчиќ, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

498.

По предложение на Министерскиот совет на Демократска федеративна Југославија, а на основание на членот 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно народно претставително тело на Југославија, како времен орган на врховната народна власт во Југославија, Президиумот на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија доноси

ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И ПРИРОДЊАЧКИТЕ РЕТКОСТИ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Сите недвижими и движими културно историски, уметнички и етнолошки споменици како и природњачки реткости на зоолошки, ботанички, геолошко-палеонтолошки, минералошко-петрографски и географски карактер макар на кого онија припаѓале и макар во чија сопственост се навојале можат да бидат ставени под заштита на државата.

Член 2

Во цел на оваа заштита се образува „Врховни институт за заштита и научно проучување спомениците на културата и природњачките реткости“ со седиштето во Београд, који стоји под надгледувањето на Министерот за просвета на сојузната влада.

Сојузните земји ќе образуват своји земски заведенија за заштита и научно проучување спомениците на културата и природњачките реткости под надгледувањето на земскиот Министер за просвета.

Член 3

Врховниот институт за заштита на основание на образложеното образложение на надлежната земска институција за заштита може да признаје својство на споменикот односно својство на природњачката реткост на предложената недвижност или движимост. Во тој случај Врховниот институт за заштита ќе определи граници на директно заштитената недвижност и граници на околната која стои под ограничување на овој Закон.

Доколку недвижноста и движимоста, која се става под заштита, е сопственост на сојузните или земските власти, решението за заштита подлежује на одобрување на Сојузната или Земската влада.

Решението за заштита влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

Истовремено со решението а спрема потреба и порано Врховниот институт за заштита ќе посака при недвижноста упишување во земљишните книги.

Против решението на Врховниот институт на заинтересираното лице припаѓа право на жалба на Министерот за просвета на сојузната влада, који решаје конечно.

Член 4

Недвижимите и движимите културно историски, етнографски и уметнички споменици који како такви ќе бидат ставени под заштита на државата не смејат да се раскопујат, преместујат, преправајат, реставрираат, дозидујат и рушат без претходна дозвола на земското заведеније за заштита.

Исто така недвижните и движните споменици на природњачката реткост на зоолошки, ботанички, геолошко-палеонтолошки, минералошко-петрографски и географски карактер, који како такви ќе бидат ставени под заштита на државата не смејат да се уредујат, откопујат, собирајат, убивајат, кинат, кршат и во опште уништујат без претходна дозвола на земското заведение за заштита.

Член 5

Унатре во границите определени за недвижностите по членот 3 на овој Закон е забранета секоја изградујачка и макар какво меѓање формата на теренот без претходна дозвола на земското заведение за заштита.

Член 6

Заштитените движими споменици не смејат да се отугујат, заложујат нити да се извозујат во странство без претходна дозвола на земското заведение за заштита.

Член 7

Сите недвижности како и онија движимости који на сопственикот не служат за неговата научна работа, можат во цел на поупешно научно испитување да се експроприраат со надокнада во висина на нивната вредност.

Член 8

Кога това научните разложенија сакајат надлежните институции за заштита се овластени да вршат научни испитувања, ископувања и експерименти и на онија недвижности на државата и на частните лица, који во дадениот момент уште несе ставени под заштита на државата во смисал на овој Закон.

Овова своје право можат институциите за заштита да го пренесат и на други научни институции или научни работници.

На сопственикот на таквија недвижности ќе се даде надокнада во висина на приходот наведен во последната даночна пријава за дотичната недвижност со задолженије да оваа недвижност по завршеното ползување ќе се доведе во употребиво состојание или на сопственикот ќе се даде соодветната надокнада.

Член 9

Доколку сопственикот и другите физички или правни лица ќе постапат противно на членот 4 на овој Закон, па поради това на заштитениот споменик ќе настане каква штета, имајат за свој трошок спрема напатствијата на земското заведение за заштита да го вратат во првобитното состојание или да ја надокнадат штетата.

На сопственикот во случај на одново прекршување на членот 4 на овој Закон заштитениот споменик може присилно да се експроприира со надокнада во висина на неговата вредност.

Во случај на злонамерно оштетување заштитениот недвижим споменик или непозволеното отугување, заложување или извозување во странство заштитениот

движим споменик може истиот на сопственикот да се земе со решението на судот во полза на државата без никаква надокнада.

Лицата, који ќе ја прекршат одредбата од членот 5 на овој Закон се должни на посакуење и според напатствијата на земското заведение за заштита за свој трошок да ги срушат подигнатите објекти и теренот да го доведат во првобитно состојание.

Член 10

Надлежните институции за заштита се овластени по својето навогјање а за државен трошок да ги вршат сите работи нужни поради оправуење и одржуење заштитениот споменик.

Член 11

Сите лица, који се бават со трговија на движности од културно историски, уметнички и етнолошки карактер или со природњачките реткости на зоолошки, ботанички, геолошко-палеонтолошки, минералошко етнографски и географски карактер се должни спред посебните расписи секој поедин предмет пред изнесуењето на продавање да го понудат на откупуење на земското заведение.

Член 12

Сите движимости од културно историско, уметничко и етнолошко значење како и природњачките реткости који после обнародуењето на овој Закон ќе бидат ископани или на друг начин одвоени од земјата, извадени од вода или во опште се нашле при научните ископуења и испрашуења за сметка на државата или по одобруењето на земските заведенија за заштита, станујат сопственост на државата.

Член 13

Секоје стручно внатрешно фотографско или филмско снимање, мерење и цртање на заштитениот движим и недвижим споменик е забрането без дозвола на земското заведение за заштита.

Член 14

Сопственикот на заштитениот недвижим споменик ужива на заштитениот објект од денот на огласуење на решението за заштита даночно олеснение во висина од 50% до потполното ослободуење.

Предложението за висина на даночното слеснуење земското задение за заштита го доставује на надлежните власти.

Член 15

Со сите недвижими и движими споменици земни или експроприирани во полза на државата по прописите на овој Закон ќе управува надлежното земско заведение за заштита.

Член 16

Решението за експроприација како и решението за надокнада на сопствениците за спомениците во смисал на членот 7, 8 и 9 на овој Закон како и решението за зимање по смисал на членот 9 став 3 на овој Закон доносује надлежниот Окружни народен суд по предложение или посакуење на заинтересираните лица на земското заведение за заштита или Врховниот институт за заштита.

Против решението на Окружниот народен суд странките имат право жалба на повисоки суд, који решава конечно.

Член 17

Окружните народни одбори се должни да во најкус срок известат земското заведение за заштита за секој објект од научно и културно-уметничко значење или природњачка реткост, који постоји или ќе биде најден на неговото подручје. Контролата над оваја работа ја врши земското заведение за заштита.

Член 18

За прекршуења од членовите 4, 5, 6, 9, 11, 13 на овој Закон извршителот може да се казни со парична казна. Во потешките случаи извршителот може да се казни и со лишуење на слободата до година денови.

За постапуење по овија прекршуења е надлежен во првиот степен Околинскиот народен суд, а во другиот и конечниот степен Окружниот народен суд.

Член 19

Поблиски одредби за спроведуење на овој Закон и за устројството на Врховниот институт за заштита ќе пропише Министерот за просвета на сојузната влада, а за устројството на земските заведенија Земските министри за просвета.

Член 20

Со влегуењето во сила на овој Закон престанује да важи Решението на Националниот комитет за ослободуење на Југославија за заштита и чување културните споменици и старини од 20 февруари 1945 година — „Службен лист“ од 6 март 1945 година број 10.

Член 21

Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

23 јули 1945 година

Београд

Президиум

на Антифашисткото веќе на народното ослободуење на Југославија

Секретар,

М. Перуничић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

499.

На основание на членот 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно претставително тело на Југославија како времен орган на врховната народна власт во Југославија, Президиумот на Антифашисткото веќе на народното ослободуење на Југославија доносује

ЗАКОН

ЗА РАБОТНИЧКИТЕ ПОВЕРЕНИЦИ

Член 1

Во сите частни, задружни и државни претпријатија, во који е заработено најмалку 5 работника и намештеника, се бират повереници на работниците и намештениците (работнички повереници).

Член 2

Работничките повереници се законски избрани претставители на работниците во претпријатието и во това својство стојат во постојана врска, како со народните власти и управата на претпријатието, така и со синдикатите на работниците и намештениците.

Член 3

Задача на работничките повереници е да работат на заштитата за социјалните и стопански интереси на работниците и да помогнујат унапредуење производството.

Во должност на работничките повереници нарочно спаѓа:

а) социјални делокруг;

1) Да во споразумуење со синдикалните организации посредује во преговорите околу припремањето и заклучуењето колективните договори за работата, како и да вршат надгледуење над нивното извршуење.

2) Да задолжително посредујат во отклонуење или споразумното решуење на сите процеси настани од работните одношения.

3) Да учествујат при утврдуењето на нормите, акордните тарифи, средните и минималните заработувачки доколку онија несе регулирани со колективниот договор, во соработувачка со синдикалните организации и работодаделите и да контролират нивното спроведуење.

4) Да настојат да се строго применујат сите мерки који се прописани од надлежните народни

власти за заштита работниците и учениците (чираците) во одношение на работното време, здравјето, животот и социјалното осигурување, како и да известујат и потпомагат надлежните народни власти во сите прашања кои се однесуваат на применување законските прописи за заштита работниците.

5) Да водат евиденција за примањето и отпуштањето работниците, за несретните случаи во претпријатија и за ова редовно да ја известуваат надлежната народна власт.

6) Да учествуваат во Управата на работничките институции на својето претпријатие, работничките станови, детинските склоништа, кухињи и т. н.

7) Да кај работниците и учениците (чираците) поставуваат усилија за стручно образување и усовршување.

б) стопански делокруг;

8) Да со синдикалната организација, управата на претпријатието и надлежната народна власт развиваат работен елан, да ја подигнуваат работната дисциплина и да водат борба против саботажата.

9) Да соработуваат на стопанството и практичното исползување на резултатите добијени со примена на прописите на решението за еднообразното сметководство од 1 февруари 1945 година („Службен лист“ бр. 6 од 20 февруари 1945) во цел на унапредување производството.

10) Да кај работниците развиваат смисла за рационална работа во претпријатието и на састанците на работниците да претресуваат недостатоците и тешкотиите кои смекчаваат успешното производство, да предложуваат мерки за нивното отклонување и заедно со синдикалните организации да организират натврување во цел на поарнување методите на работата, поголемиње производството на работата, исполнување производните задаци и максималното исползување капацитетот на претпријатието.

Член 4

Изборот на работничките повереници се врши со непосредно тајно гласање со кандидатските листи (пропорционален систем).

Активно изборно право имат работниците и учениците (чираците) на обата пола заработени во претпријатието во часот на изборот.

Пасивно изборно право имат, под условије да уживат граѓански права, сите бирачи кои навршиле 18 години на животот.

Член 5

Изборите на работничките повереници ги спроведуваат изборните одбори редовно во месец мај секоја година. Пред сезонските претпријатија и онија кои со работата би започнале после овој срок изборите на работничките повереници можат да се спроводат и после овој срок.

Изборниот одбор го сочинуваат работничките повереници на кои мандатот истекло.

Изборниот одбор мора да има најмалку три члена. Ако изборниот одбор не може да се образува од разложението што работниците порано не бирале повереници или што мандатот на сите повереници престанал, односно што во претпријатието има помалку од три повереника, окружниот народен одбор по предложението на синдикалната организација ќе одреди односно пополни изборниот одбор од редовите на работниците на дотичното претпријатие.

Предлагачите на приманата кандидатска листа можат да одредат свој претставител и негов заменик во изборниот одбор, што мора да се назначи на кандидатската листа. Претставителите на кандидатските листи, односно нивните заменици имат право да присуствуваат на работата на изборниот одбор.

Член 6

Мандатот на работничките повереници трае година денови, односно до идниот редовен срок за избор.

Пред истекувањето на година денови може мандатот на работничките повереници да престане во следните случаи:

1) со оставка;

2) со отстапување од претпријатието;

3) со опозивање, ако за ова на зборот се изјаснат повеќина на работниците заработени во претпријатието, односно оделението;

4) со губење политичките права или осудување за нечасни дела;

5) со смрт.

Празните места мора да се пополнат од редовите на избраните заменици најдалеку во срок од 14 дена.

Член 7

Бројот на работничките повереници и нивните заменици се определува според бројот на работниците кои работат во претпријатието и това ако е во претпријатието заработено:

од 5 до 20 работника, бира се 1 повереник;

од 21 до 50 работника, се бират 3 повереника;

„ 51 „ 100 „ „ „ 4 „ ;

„ 101 „ 150 „ „ „ 5 „ ;

„ 151 „ 250 „ „ „ 6 „ ;

по векје од 250 работника, на секоји по натакашни 100 работника се бира уште по 1 повереник, но со това да во едно претпријатие не може да биде избрано по векје од 20 повереника.

Ако претпријатието е составено од повеќе самостојателни оделенија, може секоје оделение да бира работнички повереници, но вкупен број на овија повереници не може да биде по голем од бројот на работничките повереници предвиден со претходниот став за дотичното претпријатие.

Ако претпријатието во разни места има своји постројенија со најмалку 5 работника, работнички повереници се бират одвоено за секоје од тија постројенија.

Член 8

Во претпријатијата во кои е заработено по векје од 100 работника треба да имат пословник за својето работење.

Работничките повереници се должни да понапаствијето, које ќе го пропише земското Министерство за социјална политика, поднесат писмени известија за својата работата.

Член 9

Работничките повереници за вршење својите должности по прописите на овој закон не примат никаква награда.

Во колку работничките повереници се приморани да извесните им должности вршат за време на трајањето на работничкото време во претпријатието ќе се смета како да това време го провеле на својата редовна работа. Кај работниците кои работат на парче времето проведено на оваа должност ќе им се засмета во сразмер на нивното средни нормални заработувајќи.

Член 10

Претпријатијата не можат да ги отпуштат работничките повереници заради вршењето повереничките должности.

Член 11

Сопствениците и управителите на часните претпријатија и управителите на државните и задружните претпријатија, кои ги спречават работничките повереници во вршењето на нивната должност (член 3) или се огрешат за одредбите на членот 9 и 10 на овој Закон, како и онија кои ги спречават членовите на изборниот одбор во вршењето на нивните должности, ќе се казнат според тежината на делото:

1) со опомена, која со трошокот на претпријатието ќе се објави во дневната штампа;

2) со парична казна до 5.000 динари;

3) со присилна работа до 3 месеци.

Казната по точ. 3 може да се изрече било сама, било упоредно со казната по точ. 2, ако работодавецот постапил со нарочна безобзирност спрема работничкиот повереник.

При одмерување на висината на казната ќе се зима нарочно во обзир, да ли постоји лоша воља и друштвена поквареност на работодавецот, како и да ли е делото во повраќање.

Ако работодавецот не е физичко лице, ќе се казни одговорниот раководилец, односно одговорните членови на управата на правното лице.

Ако од осудениот не може да се наплати изречената парична казна ќе се замени со казна на присилна работа, сметајќи за секој 50 динари по 1 ден присилна работа, со тоа да оваја казна не може да премине 3 месеци присилна работа.

Во случај да изречената парична казна не може да се наплати од одговорниот раководилец, односно членот на управата на правното лице, за паричната казна солидарно е одговорно правното лице.

Член 12

Работничките повереници који пречекорат својите законски права или го злоупотребат својето положение во предпријатијето, или со својата несовесна работа оштетат интересот на производството и работниците, ќе се казнат:

- 1) со една опомена;
- 2) со парична казна до 1000 динари;
- 3) со присилна работа до 3 месеци;

Член 13

За постапување по кривичните дела од член 11 и 12 на овој Закон надлежни се народните околицки судови.

Член 14

Изузетно од прописите на член 4 и 6 на овој Закон изборите за работнички повереници за 1945/46 година ќе се извршат до крајот на 1945 година. За ради спроведувањето на изборите ќе се образуваат окружни изборни комисији од 3 до 5 членови, који по предложението на синдикалната организација ги определува надлежниот окружни народен одбор.

Овија комисији предлагат на околицките, или градските, односно на реонските народни одбори на потврдување изборните одбори во предпријатијата чији членови морат да бидат работници од односното предпријатије.

Член 15

По блиски одредби за извршување на овој Закон издават земските влади, односно органот кого они го овластат.

Член 16

Се овластује сојузниот Министер за социјална политика да пропише Уредба за спроведување изборите за работнички повереници.

Член 17

Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

23 јули 1945 година

Београд

Президиум

на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија

Секретар,
М. Перунички, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

500.

У К А З

ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА СВИКУВАЊЕТО НА АНТИ-ФАШИСТКОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 7 АВГУСТ 1945 ГОДИНА

На основании на членот 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно претставително тело на Југославија, како времен орган на врховната народна власт во Југославија, Президиумот на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија

р е ш а в а :

свикувањето на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија закажано за 3 август 1945 година да се одложи за 7 август 1945 година.

29 јули 1945 година

Београд

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија

Секретар
М. Перунички, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

501.

На основании на чл. 1 ст. 2 на Законот за прибирање, чување и расподелба на книгите и другите културно научни предмети од 24 мај 1945 година („Службени лист“ бр. 36 од 29 мај 1945 година) пропишујам

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНДУСТРИЈА — ДРЖАВНА УПРАВА НА НАРОДНИТЕ ИМОТИ — ВО НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРОСВЕТА НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во местата каде постојат окружни управи на народните имоти, надлежните просветни власти ќе образуват окружни собирни центри за прибирање и чување книги, архивски и музејски предмети, уметнички слики и бисти, научни збирки, музикални и сите други предмети од историско, научно и уметничко значење, који постанале државна сопственост. Во седиштата на федералните единици должностите на земските собирни центри ќе вршат министерствата за просвета на земските влади. Во Београд работите на Сојузниот собирни центар ќе обавује сојузното Министерство за просвета.

Член 2

Окружната управа на народните имоти, кога решението на Окружниот народни одбор, односно на надлежниот суд за конфискација на имотот постане извршна, ќе извести Окружниот собирни центар за имотот предвиден со чл. 1 на Законот за прибирање, чување и расподелба книгите и другите културно-научни предмети. Исто тако ќе се постапи и со имотот који е ставен под секвестар во смисла на прописите на Решението на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија од 21 ноември 1944 година.

Во извештајот Окружната управа на надлежните имоти ќе нагласи да ли е имотот дефинитивно прешол во државна сопственост или е под секвестар. За имотот који прешол во државна сопственост треба, освен тоа, да се наведе да ли има терет од долговите који управата на народните имоти мора да ги ликвидира или е без нив.

Член 3

По добијениот извештај, Окружниот собирни центар ќе определи лице које од присилниот упра-

вигел односно преставител на Окружната управа на народните имоти ќе го прими имотот који се издвојује по чл. 1 на Законот за приспособање, чување и распределба книгите и другите културно-научни предмети. Они ќе сочинат записник за примопредавачката во који треба да унесат:

- а) попис и проценување на издвојениот имот; и
- б) назначување да ли имотот прешол во државна сопственост (со терет на долгови или без терет) или е под секвестор.

Проценување на имотот који се издвојује нема да се врши при примопредавачката, туку во записникот се унесе онаја која е веќе извршена.

Член 4

Издвојениот имот Окружниот собирни центар ќе го пренесе во своите магацини. Имотот који е под секвестор и који има долгови за ликвидација Окружниот собирни центар ќе го чува одвоено, додека надлежната управа на народните имоти не му достави извештај на кого имотот под секвестор има да припадне, односно да е ликвидацијата на долговите извршена.

Во извештајот управата на народните имоти ќе наведе број и датум на решението и име на институцијата која това решение го донела.

Член 5

Сите работи околу разрешувањето на секвестор, односно ликвидирање теретите на долговите ќе ги врши управата на народните имоти по досегашните прописи.

Член 6

Со слободниот имот, разрешен од секвестор и ослободен од теретите од долговите, окружните и земските собирни центри ќе располагаат по прописите који, во смисал на чл. 2 и 3 на Законот за приспособање и распределба, на книгите и другите културно-научни предмети, ќе донесе Министерството за просвета на Демократска федеративна Југославија.

25 јули 1945 година
Београд

Министер за индустрија,
А. Хебранг, с. р.

Министер за просвета,
Влад. Рибникар, с. р.

502.

На основании на чл. 6 Уредбата за образување Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија Министерот за просвета пропишује

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТЕЊЕ НА ФИЛМСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Задачите, предвидени во чл. 2 на Уредбата за образување Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија, оваа претпријатие ги извршује преку Централната управа во Београд и своите дирекции во поедините федерални единици.

Земските филмски дирекции ќе работат како работни органи на претпријатието-подружници — за подручијето на федералните единици.

Член 2

Со Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија управјава Управни одбор који го сочинујат управникот како претседател и десет членови. Секоја федерална единица делегира по еден член на Управниот одбор, управникот и останалите членови ги назначује Министерот за просвета на сојузната влада.

Заседанијата на Управниот одбор ги повикује управникот според потребата, а најмалку секој три месеци.

За работата на заседанијата на Управниот одбор се води записник.

Член 3

Управниот одбор изработује план на работата на сето Филмско претпријатие на Демократска федеративна Југославија и раководи со неговото целокупно работење како највисок орган. При составувањето на планот за производството на уметничките, документарните, културно-просветните филмови и филмските новости он води сметка за потребите на поедините единици и за потребите на државната средина, и за това стоји во тесен контакт и со земските министерства за просвета на сите федерални единици.

Управниот одбор прегледа и прима годишна завршна сметка за работењето на претпријатието и ја поднесује на Министерот за просвета на сојузната влада.

Член 4

Од членовите на Управниот одбор Министерот за просвета именује постојан Работни одбор од 3—5 членови.

Заседанијата на Работниот одбор ги свикује Управникот според укажаната потреба, а најмалку еднаш секој 15 дена.

За работата на заседанијата на Работниот одбор се води записник.

Член 5

Работниот одбор раководи со сите работи на претпријатието по Работниот план изработен од страна на Управниот одбор. Во делокруг на неговата работа посебно довогја:

а) со странските продуценти да заклучује договори за увозување филмови, како и за извозување домашната продукција во странство;

б) да контролира правилната распределба на расположивите количини на филмовите на поедините федерални единици;

в) да определује висина на најамнината — процентуално или фиксно — за изнајмување филмови на биоскопите;

г) да изработује службеничка пратматика и евентуално заклучује колективни договори со синдикатите на работниците и намештениците;

д) да ги одобрује предложенијата на поедините земски филмски дирекции за откупување и изградбување биоскопите и новите инвестиции во биоскопите који се сопственост на Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија; и

г) да се грижи за спроведување на планот поставен од страна на Управниот одбор по прашањето на производството уметничките документарните, културно-просветните филмови, како и филмските новости.

Член 6

Управникот го репрезентира Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија и непосредно раководи со неговото целокупно работење. Во случај на неговата одсутност или спреченост го заменује еден од членовите на Работниот одбор.

Сета преписка и друштвената пошта на Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија ја потпишује управникот, или за определен круг на работите, службеникот кого он го одреди. Актите со који во поголема мерка материјално се ангажује Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија ги потпишујат сите членови на Работниот одбор.

Член 7

Работниот одбор го назначује целокупниот персонал на Централната управа на претпријатието и директорите на земските филмски дирекции. Персоналот на земските филмски дирекции го назначујат директорите на тија дирекции во согласност со управникот на Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија.

Член 8

Платите на Управникот на филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија, на директорите на земските филмски дирекции и на

персоналот на централната Управа ја определује Работниот одбор според важекјите законски прописи, прагматиката или колективниот договор. Платите на персоналот на земските филмски дирекции ги определујат директорите на тија дирекции во согласност со Управникот на Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија, а според важекјите законски прописи, по прагматиката или колективниот договор.

Член 9

Во делокруг на непосредното работење на Централната управа довојја нарочно:

а) исклучително право на увозуење и извозуење филмови;

б) производство на уметничките филмови;

в) производство на филмските новости, документарните и културно-просветните филмови по планот утврден за цела Југославија, а чија изработувачка пагја на терет на заједничките средства на претпријатието;

г) исклучителна расподелба на филмовите на филмските дирекции на федерални единици; и

д) планско управување со биоскопската мрежа во Југославија.

Член 10

Зарад извршуење својите задачи Централната управа во Београд се состои од управата и три дирекции:

а) Дирекцијата на производството, која се дели: 1) Отсек за производство уметнички филмови; 2) Отсек за производство филмски новости и документарни филмови; и 3) Отсек за производство културно-просветни филмови;

б) Дирекцијата за набавуење и расподелба филмовите;

в) Дирекцијата за сопствените биоскопи.

Член 11

Дирекцијата за производство има за задача:

а) да се грижи за изградување потребни атељем, лаборатории, работилници за обработуење филмови и др.;

б) да се грижи за набавуење и изградување потребни апарати и материјал за изработуење филмови;

в) да извршује план за производството на уметничките филмови поставен од Управниот и Работниот одбор на претпријатието;

г) да се грижи за производството на културно-просветните филмови по поставениот план, а во споразумуење со сојузното и земските министерства за просвета;

д) да издава редовно филмски новости за целата држава, следејќи политичкиот, културниот и стопанскиот живот на сите федерални единици; и

г) да работи плански на подигнуење на стручни кадри за филмско производство.

Член 12

Дирекцијата за набавуење и расподелба на филмовите се грижи:

а) за набавуење филмови за потребите на сите биоскопи на територијата на Југославија;

б) за обработуење увезените филмови;

в) за правилна расподелба на набавените филмови по федералните единици.

Член 13

Дирекцијата на сопствените биоскопи има за задача:

а) да пропишује општи услови за раководење со биоскопите на Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија;

б) да приготвује планови за систематска изградувачка на биоскопската мрежа во Југославија;

в) да изработује технички планови за изградуење нови и реновираани постојекји биоскопи;

г) да врши повремена контрола на работењето на сите биоскопи на Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија;

д) да се грижи за набавуење апарати и другиот материјал за потребите на биоскопите;

г) да организира постојани курсеви за оспособуење стручни административни и технички кадри за водење биоскопите.

Член 14

Во делокруг на непосредното работење на земските филмски дирекции довојја нарочно:

а) расподелба филмовите на биоскопите на територијата на обласната федерална единица, по мерките на општите услови прописани од страна на Работниот одбор на Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија;

б) управување со постојаните и подвижните биоскопи кои се навојат на територијата на соодветната федерална единица, а кои се сопственост на Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија;

в) да по наложенијето и планот на надлежното земско министерство за просвета изработује документарни и културно-просветни филмови на терет на средствата кои од страна на Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија, во смисла на чл. 5 на Уредбата за образување Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија, се ставајат на исклучително располагање на поедините федерални единици;

г) одржуење курсеви за спремање стручни административни и технички кадри за раководење со биоскопите; и

д) водење сметка за поарнуење на техничките и хигијенските услови во сите биоскопи на својата територија.

Член 15

Работејќи како работни органи на Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија, земските филмски дирекции има да уредат својето целокупно работење и книговодството по напатствијата и по раководството на централната управа.

Член 16

Износите, кои во смисла на чл. 5 на Уредбата за образување Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија припаѓајат на поедините федерални единици, ќе се определујат на крајот на секоје полугодиште на основание на билансот на работата на земските филмски дирекции и тоа кога од вкупниот приход на секоја земска филмска дирекција, постигнат на име на најамнина на филмовите изнајмени на биоскопите и на име приходите на биоскопите со кои управуваат, се одбијат расходите на име договорената надокнада на продуцентот на филмот, јавните давачки, трошкови за оспособуење филмовите за прикажуење, режиските трошкови на односната земска филмска дирекција и сите режиски трошкови и фискални оптеретуења кои ги теретат биоскопите со кои управува односната филмска дирекција.

Член 17

Со средствата, ставени на исклучително располагање на поедините федерални единици во смисла на Уредбата за образување Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија, земските филмски дирекции ќе снимат и изработујат документарни и културно-просветни филмови по планот и наложенијата издадени од страна на Министерството за просвета на односната федерална единица.

Член 18

Доколку Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија ќе најде да може да пласира во другите федерални единици или во странство документарните или културно-просветните филмови, во целост или частично, снимени од средствата ставени на располагање на секоја федерална единица во смисла на чл. 5 на Уредбата за образување Филмското претпријатие на Демократска федеративна Југославија, оно ќе биде должно да плати на односната федерална единица оразмерна надокнада за тоа, според споразумуењето кое ќе се уговара за секој поедин случај.

Каб. бр. 163

23 јули 1945 година

Београд

Министер за просвета,
Влад. Рибникар, с. р.

503.

На основание на членот 24 на Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно-стопанските и часните предпријатија, часните институции и организации и на чл. 15 на Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред и на останатите јавни службеници на сојузните министерства и институции, пропишувам следно

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПРИМЕНУЕЊЕ ОДРЕДБИТЕ НА УРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НАДНИЦИТЕ И ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ НА СИТЕ ЛИЦА НА РАБОТА ВО ДРЖАВНО-СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЈАТИЈА

1) На сите лица на работа во државно-стопанските предпријатија ќе се применуваат во поглед на исплатуењето припадностите одредбите на Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно-стопанските и часните предпријатија, часните институции и организации. Според тоа, и работниците кои се навогат во звање на чиновник, званичник, служител и дневничар, на работа на обични физички, занаетчиски и стручно-технички работи во државно-стопанските предпријатија, ќе бидат платени на саат во смисла на членот 2 на Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците, а останатите намештеници ќе бидат разврстани по членот 8 на Уредбата. Во случај да овие останатите намештеници се разврстани по Чиновничкиот закон (како чиновници, званичници, служители дневничари и надничари), они при преместуењето од државно-стопанското предпријатие во самото министерство, или во друго учреждение или институција, довогјат на своите порани припадности по одредбите на Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од 20 април 1945 година, според групата и звањето кои ги имале пред преводуењето на Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците. Работниците и службениците кои се разврстани по Чиновничкиот закон остануваат и понатака улагачи на чиновничкиот Пензијски односно Потпорни фонд. Како основание за уложување во Пензијски односно Потпорни фонд ќе служи месечниот износ од нивните припадности.

2) Ресорниот министер, по сослушуењето на Главниот одбор на Единствените синдикати на работниците и намештениците предложува а Стопанскиот совет одлучува, која државна предпријатија ќе се смета за државно-стопанска предпријатија во смисла на Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно-стопанските и часните предпријатија, часните институции и организации.

3) Персоналот на работа во останатите јавно-стопански предпријатија има да се третира аналогно на персоналот на работа во државно-стопанските предпријатија. Стопанскиот совет, на предложение на надлежната јавно-правна институција, која е предходно сослушува Главниот одбор на Единствените синдикати на работниците и намештениците, решава со кои јавно-правни предпријатија ќе се постапи како со државно-стопански предпријатија во смисла на Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно-стопанските и часните предпријатија, часните институции и организации.

4) Работниците, кои по чиновничкиот закон се во звање на чиновник, званичник, служител, дневничар, на работа на занаетчиски и други стручно-технички работи во сојузните министерства и институции (а не во државно-стопанските предпријатија), и за кои важи истото работно време како и за односното министерство или институција, можат на нивното сакање да се определат припадностите по точката 6 на членот 3 на Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници.

Исплатуење на ново определените припадности по горните точки ќе се врши почнувајќи од 1 јули 1945 година.

5) За деновите 1 и 9 мај (државни празник и празник на победа) на работниците им припаѓа надницата, и ако во тија денови не работеле.

6) Прописите на Уредбата за регулирање платите и надниците на работниците во државно-стопанските и часните предпријатија, часните институции и организации и Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред и останатите јавни службеници на сојузните министерства и институции ќе се применуваат на подручијето на Босна и Херцеговина почнувајќи од 16 јуни 1945 година, а на подручијето на Хрватска и Словеначка ќе се применуваат почнувајќи од 1 јули 1945 година.

18 јули 1945 година

Београд

Министер за финансии,
Сретен Жујовиќ, с. р.

Министер за специјална политика,
др. Кржишник, с. р.

504.

На основание на членот 1 на Уредбата за планската расподелба и потрошувачка на стоката од 12 мај 1945 година („Службен лист“ бр. 32 од 15 мај 1945 година) пропишувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ЛЕГИТИМАЦИИ ЗА СНАБДУЕЊЕ И ПОТРОШУВАЧКИ КНИЖКИ

Член 1

1) Сите предмети на човечката храна, алишта, обукја, огрев и осветлување, како и монополските предмети, во колку спаѓаат во смисла на Уредбата за планска расподелба и потрошувачка од 12 мај 1945 година под режимот на планската расподелба на Министерот за трговија и снабдување на сојузната влада изрично не се изземат од овој пропис, ќе се делат на населението во местите, дека по веќеина на населението не се занимава со пољоделство, само и исклучително по прописите на овој Правилник.

2) Под населението се подразумуваат онај лица кои имаат дозвола за стално боравање во дотичното место, како и лицата од чл. 5 ст. 2) на овој Правилник.

3) Производителите на животните намирници, споменати во ставот 1) на овој член, немаат право на слеодвање на истите преку купонски книжки.

4) Во сите по натака одредби на овој Правилник кога се зборува за предметите, местата и населението, се мисли исклучително на предметите, местата и населението во смисла на претходни ставови.

Член 2

1) Легитимациите за снабдување и потрошувачките книжки еднообразни се за сите места, а според обрасците кои ќе се доставуваат на земските министерства за трговија и снабдување, кои ќе ги печатат во своите учрежденија и отстапат на градските и останатите месни народни одбори во нужен број на примерци.

2) Народните одбори ќе ги продаваат легитимациите и потрошувачките книжки на населението по цените кои ги пропише Министерот за трговија и снабдување на сојузната влада.

Член 3

1) Секој жител на односното место без обзир на пол и старост ќе добије од својот месен народен одбор легитимација за снабдување, која служи како основание за добивање соодветната или соодветните потрошувачки книжки.

2) Легитимацијата за снабдување се издава со важност од 1 година.

Член 4

1) Потрошувачки книжки има по више сорти, и това:

1. општа граѓанска;
2. дополнителна граѓанска:
 - а) за работниците на тешки работи;
 - б) за работниците на полесни работи;
 - в) за децата до 2 години старост;
 - г) за децата преку 2 до 7 години старост;
 - д) за жените во трудно состојаније почнуејќи од шестиот месец на трудноќјата;
 - е) за болните-дијеталците; и
 - ж) за старешината на домаќинството (овдека се подразумуваат и самците, во колку водат самостојателно домаќинство).

2) Сите жители без обзир на годините на староста добиват општа граѓанска потрошувачка книжка, а во колку подпаѓат и под некоја или некоји категории од точката 2 на претходниот став овија добиват и соодветна односно соодветни дополнителни потрошувачки книжки.

Член 5

1) Легитимацијата за снабдување, како и сите потрошувачки книжки, изузимајќи дополнителните потрошувачки книжки за работниците на тешка и по лесна категорија, издават властите надлежни за местото на живеење на односното лице.

2) Дополнителните потрошувачки книшки за работниците од тешка и по лесна категорија издават властите надлежни за местото на заработување на односното лице.

Член 6

Сите потрошувачки книжки се издават со важност од 3 месеца освен:

- а) дополнителните книжки за работниците од тешка и по лесна категорија, који се издават со важност од месец дена; и
- б) дополнителните книжки за старешината на домаќинството, које се издават со важност од 6 месеци.

Член 7

1) Легитимацијата за снабдување, како и општата граѓанска потрошувачка книжка, се издава на основании на пополнетиот образец број 1 приложен во овој Правилник со нужни докази, да е молителот жител на односното место, односно да е во него на работа (член 5 ст. 2 на овој Правилник).

2) За специјалната потрошувачка книжка за деца до 2 години старост, како и за сите дополнителни потрошувачки книжки нужни се, покрај задолжителното исполнување на приложените образци, и соодветните докази за оправданост на односниот специјален режим.

3) За малолетните, умоболните и сл. во колку се членови на домаќинството, пријавите ги поднесује старешината на домаќинството.

4) За лицата који се навогјат како штитеници во болниците, домовите и другите слични институции, а во колку немаат од порано своји потрошувачки книжки, пријавата ја поднесује управителот како старешина на таја заедница, који набавувајќата на намирниците и останалото ќе ја врши на основание на нивните потрошувачки книшки (член 10 на овој Правилник).

Член 8

Која лица спаѓат во работници од тешка категорија, а који во работници од по лесна категорија, ќе определи Министерот за трговија и снабдување на сојузната влада споразумно со Министерот за социјална политика на сојузната влада.

Член 9

Потрошувачките книжки од членот 4 на овој Правилник ќе бидат различни боји за секоја односна категорија, и ќе носи следни ознаки:

- 1) општа граѓанска Г
- 2) дополнителни за работниците на тешки физички работи Р

3) дополнителни за работниците на по лесни физички работи Р-2

4) дополнителни за деца до 2 години старост Д-1

5) дополнителни за деца од 2 до 7 години старост Д-2

6) дополнителни за жени во трудно состојаније почнуејќи од шестиот месец на трудноќјата Т

7) дополнителни за болни-дијеталци Б

8) дополнителни за домаќинство К

Член 10

1) Жителите од местата за који не важат прописите на овој Правилник, а времено живејат во местата на који прописите на овој Правилник се односуваат, и тоа по долго од три дена, добиваат предходната пријава на надлежните власти потрошувачка книжка односно потрошувачки книжки, со соодветни број на купоните, според потрошувачката категорија односно потрошувачките категории на који припаѓаат и должината на одобреното живеење. Овија лица не добиват легитимацији за снабдување, туку на самата потрошувачка книжка има видно да се означи со печат: „Времено живеје“.

2) Иста права имат и војните лица, кога се навогјат на болување и одмор, во колку несе од страната на војната власт осигурени во поглед на снабдувањето со односните предмети.

Член 11

Патниците при патувањето можат без обзир на местото на издавање на потрошувачките книжки да ги користат својите купони за хлеб, месо и маснотија и во другите места.

Член 12

1) При временото одење од местото за које важат прописите на овој Правилник во местото за које тија прописи не важат на по долго време од 15 дена, тија лица се должни да ја предадат со потврда својата легитимација и потрошувачка книшка на месните народни одбори, који по враќањето во нивното место постојаното живеење ќе им ги врати овија документи, по предходното уништување купоните за протеклото време.

2) За случај преселување во друго место до тогашните потрошувачки книшки морат да се вратат на односниот месни народен одбор, а овој ќе издаде за тоа потврда.

3) За лицата који одат во војска, на работа и издржување казните, или пак умреле, легитимацијите и потрошувачките книшки морат да се вратат на месните народни одбори, који за тоа ќе издадат потврда.

Член 13

Дипломатските претставништва во Београд ќе се снабдуваат себе и лицата од страна државјанство на работа кај нив непосредно преку Извршниот одбор за град Београд.

Член 14

1) Снабдувач који издава стока ќе ја издава во определените количини и во определениот срок исклучиво на основание на легитимацијата за снабдување, отсечуејќи за таја сорта на стоката наменет купон од потрошувачката книшка.

2) Исправање или бришење податците на легитимацијата за снабдување или на потрошувачката книшка се казни, одвоените купони без важност се и не можат да се ползуваат.

3) За начинот на који ќе се надокнадуваат изгубените потрошувачки книшки, ќе издава напатствије Министерот за трговија и снабдување на сојузната влада.

Член 15

1) Секоја повреда на прописите на овој Правилник ќе се смета како стопанска саботажа во смисла на чл. 2 на Законот за сузбијање недопуштената спекулација и стопанската саботажа и како таква ќе се прогони и казнује.

2) За спроведување постапакот и доносување пре-суди е надлежен околинскиот народен суд. Во тој поглед ќе се применуваат сите односни одредби на Законот за сузбијање недопуштената шпекулација и стопанската саботажа.

Член 16

Применување на прописите на овој Правилник на територијата на град Београд почнува на ден 1 август 1945 година, а при менување во останалите места ќе се пропише со дополнителни решенија на Министерот за трговија и снабдување на сојузната влада.

Член 17

По детални напатствија за извршување овој Правилник пропишува Министерот за трговија и снабдување на сојузната влада.

Член 18

Овој Правилник влегува во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист“.

Бр. 5210

21 јули 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

505.

На основание на членот 1 на Уредбата за планска распределба и потрошувачка на стоката од 12 мај 1945 година („Службен лист“ бр. 32 од 15 мај 1945 година) доносујам

РЕШЕНИЕ

ЗА УВОДУВАЊЕ ЕДНООБРАЗНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА СНАБДУВАЊЕ И ПОТРОШУЈАЧКИ КНИШКИ НА ЦЕЛАТА ДРЖАВНА ТЕРИТОРИЈА

1) Во цел на правилното снабдување на населението на Демократска федеративна Југославија со предметите који спаѓаат под режим на планска распределба и потрошување, се воведуваат легитимацији за снабдување и потрошувачки книшки еднообразни за целата територија на Демократска федеративна Југославија.

2) Легитимацији за снабдување и потрошувачки книшки ќе се уведат на целата територија на Демократска федеративна Југославија најдоцна до 15 септември 1945 година.

3) До 15 септември 1945 година сите надлежни власти се должни да извршат сите предходни работи во врска со издавањето на легитимацијите за снабдување и потрошувачките книшки и овија ги предаат на населението така, да означениот ден почнува снабдување на населението на основание на новите легитимацији за снабдување и потрошувачките книшки.

4) Со денот на 15 септември 1945 година престануваат да важат сите до сега издадени книшки за снабдување.

Бр. 5678

21 јули 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

506.

На основание на чл. 1 на Решението за врховното државно надгледување на Министерството за социјална политика на Демократска федеративна Југославија над сите институции за задолжително социјално осигурување («Службен лист» бр. 8 од 27 февруари 1945 година) пропишујам

ПОВЕЛБА

ЗА УВОДУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНАТА ПРИНОСНА СКАЛА И ЗА СИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

За сите институции за задолжително социјално осигурување се воведува единствената приносна скала, и тоа:

I. За социјално осигурување:

- 1) за случај на болест: 7% од осигурената надница;
- 2) за случај на незгода: 3% од осигурената надница;
- 3) за пензијско осигурување (изнемоглост, старост, смрт): 9% од осигурената надница;
- 4) за без работа (берза на работата): 1% од осигурената надница.

II. За правна заштита:

прирез за Работничката комора: 0,3% од осигурената надница.

III. Допринос на Фондот за помоќ на работничките и намештеничките фамилии со деца:

7,7% од осигурената надница.

Член 2

Од оваја Повелба се изузимаат времето Болесничкиот фонд на државниот соопштителен персонал на Пензијскиот фонд на работниците на државните соопштителни институции.

Член 3

Оваја единствена приносна скала влегува во сила: на онова подручије на државата, на које заменувањето на окупациските новчаници е извршено од 30 јуни до 9 јули 1945 година, на денот 1 јули 1945 година, а на другите подручија на денот 1 август 1945 година.

IV бр. 1703

27 јули 1945 година

Београд

Министер за социјална политика,
др. Кржишник, с. р.

507.

На основание на чл. 1 на Решението за врховното државно надгледување на Министерот за социјална политика на Демократска федеративна Југославија над институциите за задолжително социјално осигурување пропишујам

ПОВЕЛБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НАДНИЧНИТЕ (ПЛАТНИТЕ) РАЗРЕДИ ВО ИНСТИТУЦИЈИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ И ОДРЕДУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ЗА СИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

По подручијето на целата држава се пропишува следна единствена таблица за надничните (платните) разреди, која гласи:

Разред	Работници и намештеници				Р у д а р и		Службеници
	Дневна заработувачка	осигурена надница			категоријска зара- ботувачка	годишна заработу- вачка	Осигурена годишна плата
		дневна	месечна				
I.	до 36	24	600	—	—	—	—
II.	преку 36 " 48	36	900	—	—	—	—
III.	" 48 " 60	48	1.200	VI	до 18.000	14.400	14.400
IV.	" 60 " 72	60	1.500	V преку 18.000	" 21.600	18.000	18.000
V.	" 72 " 84	72	1.800	IV " 21.600	" 25.200	21.600	21.600
VI.	" 84 " 96	84	2.100	III " 25.200	" 28.800	25.200	25.200
VII.	" 96 " 120	96	2.400	II " 28.800	" 36.000	28.800	28.800
VIII.	" 120 " 150	120	3.000	I " 36.000	" 45.000	36.000	36.000
IX.	" 150 " 180	150	3.750	изван категорија " 45.000	" 54.000	45.000	45.000
X.	" 180 " 210	180	4.500	" 54.000	" 63.000	54.000	54.000
XI.	" 210 " 240	210	5.250	— " 63.000	" 72.000	63.000	63.000
XII.	" 240	240	6.000	— " 72.000		72.000	72.000

Член 2

За сите лица уврстени во првите три разреда плаќа работодавецот сите приноси и прирези од својите средства, а за лицата уврстени во другите наднични разреда плаќа:

а) работодавецот половина на приносот за случај на болеста, цел принос во случај на несреќа, $\frac{1}{3}$ принос за пензијско осигурување (изнемоглост, старост и смрт), половина прирез за без работа и цел допринос на Фондот за помоќ на работничките и намештеничките фамилии со деца;

б) работодавецот половина приносот за случај на болест, $\frac{1}{3}$ принос за пензијско осигурување (изнемоглост, старост и смрт), половина прирез за без работа и цел прирез за правна заштита (Работничка комора).

Член 3

За доброволно осигурените лица, који, за време на болеста скопчана со неспособноста за работа, имат право на хранарина, ќе се собираат приносите по IX надничниот разред. За другите доброволно осигурени лица ќе се собираат приносите по IV надничен разред.

За лицата који продолжуваат задолжително членство ќе се собираат приносите во оној надничен разред који одговара на надничниот разред на работодавецот или на слични струки.

Член 4

Сите потпори за оболување, поратјачка, погребнина како и рентите и потпорите за случај на изнемоглост, староста и смрт, ако осигурениот случај настанал после влегувањето во сила на оваја Повелба, има се исплатат по соодветните нови наднични разреди.

Член 5

Таблицата на паричните еквиваленти на припадлежноста во натура ќе ја определује, за секоја федерална единица, Министерството за социјална политика на дотичната федерална единица.

Член 6

Оваја единствена таблица за надничните (платните) разреда важи од 1 јули 1945 година на подручијето на државата, на које е извршено заменување на окупациските новчаници во времето од 30 јуни до 9 јули 1945 година, а на другото подручије од 1 август 1945 година.

Член 7

Оваја Повелба влегује во сила кога ќе се објави во »Службениот лист на Демократска федеративна Југославија«.

IV бр. 1735

27 јули 1945 година

Београд

Министер за социјална политика,
др. Кржишник, с. р.

508.

По ради што по целисходно и по рационално извршување на задачите на стопанската политика, а во целта за да се оснивањето на државните и самоуправните трговските предпријатија сведет на мерка која е на државната стопанска политика нужна и најпотребна, и за да се работа на тија предпријатија ограничи на задачите који се за животот на народот и за потребите на државата најважни, доносујам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЧИН НА ОСНИВАЊЕТО НА ДРЖАВНИТЕ И САМОУПРАВНИТЕ ТРГОВСКИТЕ ПРЕДПРИЈАТИЈА

1) Државна и самоуправна трговска предпријатијата имат да се осниват само за вршување на задачите који се во целта на опроведување на државната стопанската политика од хитна и неопходна потреба, било во јавни интерес било во интерес на снабдувањето на народот.

2) За правилна оцена на потребата на оснивањето на државните и самоуправните трговските предпријатија има претходно да се издејствује изрично одобрување за оснивањето на тија предпријатија. Во колку предпријатијата оснивајат народните одбори, одобрувањето ќе издавајат земските министерства за трговија и снабдување, а оснивањето на предпријатијата од земскиот карактер ќе одобрује советни Министер за трговија и снабдување.

Каб. бр. 678

25 јули 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

509.

Министерство за трговија и снабдување — Управа
за цени — доносује

РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИИ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ НА ВОЛНА ЗА ИСПОРАЧУВАЊЕ ВОЛНАТА
ДО 1 СЕПТЕМВРИ 1945 ГОДИНА

Член 1

Производителите на волна који до 1 септември 1945 година испорачат определена количина на волната на државното претпријатие за промет со кожа и текстил ќе добијат премија во висина од 16,7% на цената на волната, определена со Решението на Стопанскиот совет бр. 269 од 2 јуни 1945 година.

Член 2

Овова Решение влегује во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист“.

Бр. 5623

23 јули 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

510.

Министерство за трговија и снабдување — Управа
за цени — доносује

РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УЈЕМОТ-НАГРАДА ЗА
МЕЛЕЊЕ ВО МЛИНОВИТЕ И ВОДЕНИЦИТЕ ВО
ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

За мелење и прекрупа во млиновите и водениците во целата земја, без обзир на нивната погонска сила, се определује следниот ујем:

а) за млиновите на ваљци со урегјај за чистење и просејаване, за мливо 100 кгр. житар. дин. 45,—

б) за просто мелење на камен за 100 кгр. житар. дин. 34,—

в) за прекрупа на царевката за 100 кгр. житар. дин. 24,—

Овој ујем важи за сите помелари: како за частни лица тако и за сите државни, јавно-правни институции и војската.

Член 2

Ујемот ќе се наплатује во готови пари за трговско и војно мелење. За селско мелење наплатувањето на ујемот може да се врши и во натура.

Ујемот во натура ќе се пресмета на база на цените прописани за мелење и откупувачните цени за житариците.

Член 3

Помеларите који плаќајат ујем во готово, за секој 100 кгр. предадено жито во цел на мелење ќе имаат право да од това жито добијат 98% брашно, трици и уродица заедно, ако житото нема повеќе од 2% нечистота. Ако помеларот посака во млиновите на ваљци, уродичката да му се меље, ќе му се наплати ујем како и за прекрупа.

Член 4

Според исползувањето на капацитетот на производството, зимајќи во обзир да степенот на реалното исползување закачује на висината на производните трошкови во млиновите, поедините федерални единици, по предложение на окружните народни одбори, можат на своето подручје да снижат или повишат до 10% ујем определен по членот 1 на овава Решение.

Ако посакаат млинарите, преку окружните народни одбори, во случај да мелењето ги стоји повеќе но што е определено со членот 1 на овава Решение, ујемот да им се повиси, морат своето сакање да го оправдат со докази за това: со сметки, книги, платни спискови и т. н.

Член 5

Во цел на контрола на работата во млиновите, а според еднообразното напатствие које би го изработило сојузното Министерство за индустрија, федералните единици ќе ги постават сите млинови на своето подручје на стручно и сметно надгледување.

Член 6

Ујемот определен со членот 1 на ово Решение ќе се применује за сето мелење и прекрупата почнуејќи од 21 април 1945 година, доколку млиновите работеле за тугја сметка а ујемот не бил договорен.

Доколку мелењето од 21 април 1945 година е веќе пресметано било со ујем во натура или во готово, ќе се смета да е одношението по меѓу помеларите и млинарите ликвидирани.

Во случаи каде млиновите добиле што на име аванс за мелење, пресметката ќе се изврши со прописите на членот 1 на овава Решение.

Член 7

За сите онија случаи, каде млиновите од ноември 1944 година па до 20 април 1945 година мелеле за сметка на државата, на народно-ослободителните одбори или на војската, а ујемот не бил уговорен или ујемот бил уговорен во натура а неје измирен, млиновите ќе посакаат да им това определи сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управата за цени.

Својето посакување ќе го испратат преку онова учреждение, институција или власт, за чија сметка мелеле, на својата федерална единица, која за својето образложение, мислење и предложеније ќе го достави на сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — поради решение.

Член 8

Овова Решение влегује во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист“ а ќе се применује онака како е това со членот 6 и 7 во поглед на мерењето до 20 април и од 21 април 1945 година определено.

Бр. 5084

16 јули 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

511.

Со решението на Министерот за трговија и снабдување на сојузната влада бр. 467 од 9 јули 1945 година („Службен лист“ бр. 40 од 12 јули 1945 година) за определување предметите који спаѓаат под планска расподелба и потрошувачка, е определено — во точ. 10 (хемиски произведенија) — да под режим на планската расподелба и потрошувачка по меѓу другите предмети спаѓаат и: 1) анилински боји, 2) горка сол, и 3) зелена галица.

Како во меѓу времето е утврдено да горните предмети ги има во доволни количини во земјата, това, на основание на чл. 2 на Уредбата за планска расподелба и потрошувачка на стоката од 12 мај 1945 година, доносујам

РЕШЕНИЕ
ЗА СЛОБОДНО ПРОДАВАЊЕ АНИЛИНСКИ БОЈИ,
ГОРКА СОЛ И ЗЕЛЕНА ГАЛИЦА

Се пуштаат во слободно продавање следните предмети:

1) анилинска боја и това само онаја, која е посебно пакувана и приправена за употреба во домашното;

2) горка сол (магнезијум сулфат); и

3) зелена галица (сулфат на железото).

Со овава решение не се закачује во прописите за цените који се и доколку се односујат на оваја предмети.

Овова Решение влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист“.

Бр. 5177

26 јули 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

512.

Во врска на член 9 на Решението за определување предметите, који спаѓаат под планска расподелба и потрошувачка бр. 467 од 9 јуни 1945 година, со обзир на настаналата можност да се цементот и тулите во домашните фабрики можат да производат според потребите во доволни количини доносујам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ЦЕМЕНТОТ И ТУЛИТЕ ВО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА

Цементот и тулата се пуштат во слободна продавачка со следните условија:

1) Фабриците ќе производат цемент и тули во количини који потрошувачката и пазариштето посакајуат.

2) Фабриците ќе продават цемент и тули без никакви дозволи во неограничени количини по определената цена.

3) Фабриците на цементот се должни редовно на крајот на секој месец да доставујат на Управата за снабдување на Министерството за трговија и снабдување на сојузната влада, во цел на водење евиденција, извештај за произведените количини на цементот, по тоа податци за продавачката и за движењето на потрошувачката на цементот во поедините рејони во течение на поменатиот месец.

4) Туланите ќе доставујат извештаји во смисал на точката 3 на овава Решение на својте земски министерства за трговија и снабдување, односно туланите од територијата на Војводина на Главниот народен одбор на Војводина.

5) На основание на точката 4 на овава Решение од туланите приманите извештаји земските министерства за трговија и снабдување односно Главниот народен одбор на Војводина, се должни редовно до секој 15-ти во месецот, за миналиот месец, да достават на Управата за снабдување на Министерство за трговија и снабдување на сојузната влада, во цел на водење евиденција, сумарни извештаји за целата територија на својата надлежност, за произведените количини на тули, потова податци за продавачката и движењето на потрошувачката на тулите во поедините рејони во течение на поминатиот месец.

Овова Решение влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист“.

Бр. 5333

21 јули 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

513.

Во врска на чл. 10 на Решението за определување предметите који спаѓаат под планска расподелба и потрошувачка бр. 467 од 9 јуни 1945 година а на основание на предложението на Министерството за индустрија на сојузната влада — Одделение за прехранбена индустрија — и со обзир на настаналата можност да оцет во домашните фабрики може да се производи според потребите во доволни количини, доносујам следно

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ОЦЕТ ВО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА

Оцет изработен од алкохол, јакост 10% се пушта во слободна продавачка со следните условија:

1) Фабриците ќе производат оцет во количини који потрошувачката и пазариштето посакајуат.

2) Фабриците ќе продават односниот оцет без никакви дозволи во неограничени кличини по определената цена.

3) Фабриците на оцетот се должни редовно на крајот на секој месец да доставујат на Управата за снабдување на Министерството за трговија и снабдување на сојузната влада, во цел на водење евиденција, извештаји за произведените количини на оцет потова податци за продавачката и движењето на потрошувачката на оцетот во поедините рејони во течение на поменатиот месец.

Овова Решение влегује во сила на денот на обнародувањето во „Службениот лист“.

Бр. 4488

19 јули 1945 године

Београд

Помокјник

на Министерот за трговија и снабдување,
Л. Соколов, с. р.

514.

На молба на Управата Бор — рудниците на бакар и топилницата а. д. — Присилната управа, а на основание на мнението на Министерството за рударство на сојузната влада Каб. бр. 225 од 20 јули 1945 година, сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — доносује следно

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА БАКАРОТ

Се одобрује, времено до опозив, да Бор — рудниците на бакарот и топилницата а. д., можат да продават по доле назначените цени следните своји производи:

сурови бакар, без племенити

метали — — — — Дин. 30.000 за 1 тона

електролитни бакар — — — — 34.500 „ 1 „

пирит, во парчиња и прах „ „ 240 „ 1 „

Горните цени се подразумујат франко утоварено вагон Метовница и важат во производството.

Во горните цени неје засметан вкупниот данок на работниот промет.

Бр. 5425

23 јули 1945 година

Београд

Помокјник

на Министерот за трговија и снабдување,
Л. Соколов, с. р.

515.

Министерството за трговија и снабдување — Управа за цени — доносује

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА НЕГАСЕНИОТ ВАР

До опозивање се определује на негасениот вар следната најголема цена на релациите:

Парақјин—Зајечар—Кјуприја Дин. 172 за 100 кгр.

Кучево „ 162 „ 100 „

Оваја цена се подразумује во производството на големо, франко утоварено у вагон.

Пораното решение бр. 3985 од 12 јуни 1945 година со овава престанује да важи.

Бр. 5394

24 јули 1945 година

Београд

Помокјник

на Министерот за трговија и снабдување,
Л. Соколов, с. р.

516.

Сојузното Министерство за трговија и снабдуење
— Управа за цени — доносује

РЕШЕНИЕ ЗА ЦЕНАТА НА ШИШАРКАТА ЗА ШТАВУЕЊЕ КОЖИ

Член 1

За собирачите на шишарките се определујат
овија цени:

за прва сорта шишарки Дин. 6.— кгр.

„ втора „ „ „ 5.50 „

„ трета „ „ „ 5. „

Овија цени се разумујат франко стовариште на
трговецот — големо продавецот.

Член 2

За трговецот — продавецот на шишарки на го-
лемо цени се овија:

за прва сорта шишарки Дин. 7.20 кгр.

„ втора „ „ „ 6.60 „

„ трета „ „ „ 6.— „

Овија цени се разумујат за сува стока нето те-
жина, франко складиштето на големо продавецот.

Член 3

Овова Решение влегује во сила кога се објави во
„Службениот лист“.

Бр. 7352/412

19 јули 1945 година

Београд

Помоќник

на Министерот за трговија и снабдуење,
Л. Соколов, с. р.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослободуење
на Југославија

на предложението на Врховниот командант на
Југословенската армија, Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито

решава:

да се за заслуги покажани во борбата одликуват
СО МЕДАЉА ЗА ЗАСЛУГИ:

Ивановић Драга, Вукашиновић Милка, Видовић
Јука, Хорват Вика, Грбић Ђуја, Буљубашић Нина,
Пашић Ника, Суботић Роса, Печанац Анђа, Мандић
Стана, Радосевић Сека, Топалбеговић Разија, Мар-
ковић Стана, Поповић Ана, Пажин Јованка, Латифић
Бехва, Шпоњак Вита, Осмић Фата, Сојић Гоја, Да-
видовић Ваја, Крсмановић Јела, Шојић Која, Цвје-
тиновић Мара, Кикић Вукосава, Јерковић Милка,
Савић Крсманија, Влачић Обренија, Ашћерић Ана,
Радосић Лукијана, Ковачевић Спасенија, Томић-
Мађаревић Љуба, Матлић Ката, Давидовић Милојка,
Ковачевић Десанка, Пантић Цвија, Мркајић Рајка,
Сарић Радосја, Дошић Василија, Даниловић Милојка,
Цимирић Зора, Паламета Стоја, Ђурић Анчка, Симић
Јелка, Тошић Боса, Корошин Милица, Јанковић Ми-
лица, Хузбашић Сејда, Станишић Милка, Галовић
Станија, Јовичић Боја, Шучур Јефа, Хајдрић Цилика,
Остојић Душанка, Марић Даница, Топић Бранка,
Перковић Гина, Адамовић Нина, Глишић Богданка,
Зеќ Љуба, Чабо Јула, Мећедовић Љуба, Стричевић
Зора, Иванић Сока, Тубић Јелка, Јакара Анка, Дро-
њак Стеванија, Матијаш Стоја, Турудија Цвјета,
Граховац Стана, Секулић Ана, Ристић Перса, Јока-
новић Зора, Кужољ Живка, Петров Ната, Ерцеј
Јелица, Новаковић Стоја, Ђурђевић Анђа, Рувисевић
Боса, Анић Љуба, Шицар Милка, Марин Стана,
Рибић Вида, Ерцеј Марија, Митров Мара, Мујичић
Ајша, Манџић Фикирија, Вочкић Јелена, Куџић Лепз,
Кларић Каја, Шерифовић Мелча, Вочкић Јелна,
Мујединовић Сејда, Радовановић Анђа, Радовановић

Соја, Секанић Ружа, Мишић Зора, Павловић Ђуја,
Ђурић Ката, Расић Анђа, Војаковић Ана, Тришић
Цвија, Јовановић Анђа, Бачановић Драгица, Глиша-
новић Боса, Крбањевић Јула, Видаковић Роса, Мр-
шић Зора, Крцмановић Косана, Кешељ Зора, Мило-
сављевић Милена, Јовановић Сарајка, Хумек Паула,
Врховац Мица, Цикота Мира, Корда Здрава, Шарић
Славојка, Мисло Љубица, Нунковић Бибијана, Кош
Ђоја, Вичентијевић Сока, Бјелајац Цвијета, Гали-
ташевић Зибла, Кнежевић Анђа, Шипка Марта и Бла-
жић Даница.

Бр. 223

8 јуни 1945 година

Београд

За секретарот,

М. Марковић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослободуење
на Југославија

на предложението на Врховниот командант на
Југословенската армија, Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито

решава:

да се за осведочена работа на остваруењето на
братството и единството на нашите народи и за
заслуги во народноослободителната борба одли-
куват

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II СТЕПЕН:

Врањешевевић Рада и Ковачевић Данка;

СО ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ III СТЕПЕН:

Милановић Зорка, Пупић Даница, Милошевић
Љубица, Чумура Душанка, Манојловић Нада, Алек-
сић Милосава, Штрбац Милка, Маслеша Дара и
Чадра Вида.

Бр. 224

8 јуни 1945 година

Београд

За секретарот,

М. Марковић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ДЕКРЕТИ

ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕ-
РАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Со Декретот на Јавниот обвинител на Демо-
кратска федеративна Југославија П.бр. 282/45 од 25
јули 1945 година, на предложението на Претседате-
лството на народната скупштина на Босна и Херце-
говина, а на основание чл. 5 Решението на Прези-
диумот на Антифашисткото векје на народното
ослободуење на Југославија за установење и над-
лежност на Јавниот обвинител на Демократска фе-
деративна Југославија, е поставен за Јавен обвини-
тел за Босна и Херцеговина Салко Фејић, член на
Обласниот одбор на Народно-ослободителен фронт
за Херцеговина.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Со Решението на Министерот за надворешни
работи бр. 822 од 16 јуни 1945 година, ставено е
ван снага Решението на Министерството за надво-
решни работи Пов.бр. 25 од 13 априли 1945 година,
во колко се односи на отпуштење од државната
служба на Радовановић др. Војислав, секретар на
Министерството за надворешни работи 5 положајна
група, а да се стави на расположение без права на
принадлежности.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ

Со Решението на Министерот за народно здра-
вје Пов.бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание
чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на
државните службеници на Демократска федеративна

Југославија од 2 априли 1945 година, и Уредбата за регулисување припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на советните министерства и установи, се превзема во служба на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Југославија Даринка Иветић, административен чиновник 8 група на бившиот Централен хигиенски завод во Београд, во својство на административен чиновник 8 група со право на припадности на чиновник 8 група, и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошки институт на Демократска федеративна Југославија во Београд.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ И ТЕЛЕФОН

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6174 од 11 јуни 1945 година, а на основание предложението на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Скопје бр. 5287 од 14 мај 1945 година, чл. 4 Уредбата за поставување и унапредување на државните службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 10 Уредбата за регулисување припадности на државни службеници од граѓански ред, се поставујат во Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон во Скопје за шеф на Персоналниот отсек Димитрије Топличанац-Аџија, инспектор 5 група; за в. д. шеф на Поштенскиот отсек Васил Караманов, инспектор 5 група; за в. д. шеф Телеграфско-телефонски и технички отсек Благо Петровски, инспектор 5 група; за в. д. шеф на Економскиот отсек Трајко Митевски, инспектор 5 група; за в. д. шеф на Рачунско-контролниот отсек Тодор Јорданов-Саздов, инспектор 5 група; за в. д. на инспекционите органи Јосиф Пачковски, инспектор 5 група и Иван Поп-Ивановски, виши контролор 6 група; за в. д. шеф I т. т. т. секција со седиште во Скопје Апостол Икономов, технички контролор 7 група; за в. д. шеф II т. т. т. секција со седиште во Битола Душан Георгиевски, помоќник манипулант 10 група; за в. д. III т. т. т. секција со седиште во Велес Анѓел Најдовски, технички чиновник 8 група. Со овој се заменуе Решение на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 5492 од 25 мај 1945 година.

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 4888 од 14 мај 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставување и унапредување на државните службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 10 Уредбата за регулисување припадности на државни службеници од граѓански ред, се поставуваат во Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон на Цетиње: за в. д. шеф на Општиот отсек Прелевић Михаило, чиновнички приправник по § 45/1 Ч. з., со тоа да прима припадности 6 група; за в. д. шеф на Поштенскиот отсек Гажевић С. Миле, инспектор 5 група 1 периодска повишица; за в. д. шеф на Телеграфско-телефонскиот отсек Цвјетковић Р. Марко, контролор 7 група, со тоа да прима припадности 6 група; за в. д. шеф на Економскиот отсек Ускоковић С. Вељко, манипулант 9 група, со тоа да прима припадности 6 група; за в. д. шеф Рачунско-контролниот отсек Зорић Г. Новица, инспектор 5 група; за в. д. на инспекционите органи Рогановић Љ. Илија, инспектор 5 група; Павличић Ј. Вукашин, инспектор 5 група 2 периодска повишица и Јакић Ј. Милош, инспектор 5 група; во Телеграфско-телефонско-техничката секција на Цетиње: за в. д. шеф Вујачић Љ. инж. Петар, технички пристав 8 група, со тоа да прима припадности 6 група; во Телеграфско-телефонско-техничката секција Бијело Поље: за в. д. шеф Томић М. Милинко, виши технички контролор 6 група 1 периодска повишица; во пошта, телеграф и телефон Цетиње: за в. д. управник Крушкић Б. Марко, виши контролор 6 група 2 периодска повишица.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 589 од 2 јуни 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставување и унапредување на државните службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 и 11 Уредбата за регулисување припадности на службеници од граѓански ред, се поставуваат: за шеф на Телеграфско-телефонско-техничката секција во Суботица со право на чиновник 7 положајна група Јакшић Исидор; и во пошта, телеграф и телефон Суботица 1 за чиновник 8 група Јакшић-Милићевић Ковиљка.

Со Решение на Помоќникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 5916 од 2 јуни 1945 година, а на основание на поднетата молба и Решението на Министерството п. т. и т. бр. 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи во должност при Главниот телеграф во Београд Ђукић П. Милорад, служител 1 група, који се е повратил из заробленитство.

Со Решение на Помоќникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 5822 од 31 мај 1945 година, а на основание на поедините молби и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи во должност при пошта, телеграф и телефон Београд 2: Лабудовић Ј. Антонија, прометник 8 група во пензија; при Главниот телеграф во Београд Шулајић С. Божидар, контролор 7 група во пензија; и при Пошта, телеграф и телефон Врање Станковић Ј. Стојадин, отпуштен чиновнички приправник по § 45/1 Ч. з.

Со Решение на Помоќникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 5823 од 31 мај 1945 година, а на основание Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи во должност во Министерството за пошта, телеграф и телефон — на работа при органите на Контролното одделение на Министерството за финансии Будровац С. Ђорђе, п. т. т. званичник 3 група.

Со Решение на Помоќникот на министерот за пошта, телеграф и телефон, а на основание на поднесена молба и предложението на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Нови Сад бр. 1158/45 од 16 мај 1945 година, се уводи во должност во пошта, телеграф и телефон Петровград 1 Зечевић Б. Вјера, бивши уговорни поштар.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 5963 од 5 јуни 1945 година, а на основание на извештајот на Дирекцијата п. т. т. Београд 1 бр. 1776 од 12 мај 1945 година, се ставуе ван снага Решението на Главната управа п. т. т. бр. 915 од 18 декември 1944 година во колко се односи на уводење во должност при пошта Београд 2 на Агановић Б. Хусеин, служител 2 група.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 5738 од 31 мај 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точ. 4 Уредбата за регулисување припадности на службениците од граѓански ред, се поставуе Латифић Д. Аџија, за канцеларијски званичник 3 група во Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Сарајево.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 5967 од 5 јуни 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точ. 5 Уредбата за регулисување припадности на службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на советните министерства и установи, се поставуе за служител 2 група во пошта, телеграф и телефон Земун 1 Грозданић М. Миланко, селски поштар од Батајница.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 5903 од 4 јуни 1945 година, а на основание на поднесена молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи во должност при пошта, телеграф и телефон Београд 2 Лихтер Ј. Ружица, отпуштен помокјен машинист 10 група.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 5968 од 5 јуни 1945 година, а на основание на предложението на ОЗНА за околија Срем. Карловци од 16 мај 1945 година и мислата на Деморекцијата за пошта, телеграф и телефон Нови Сад број 2056/45 од 16 мај 1945 години се отпуштат од државната служба Хутира А. Јосип, и Хутира А. Мариј, виши контролори 6 група пошта, телеграф и телефон Срем. Карловци.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон, а на основание на поднесена молба и предложението на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Нови Сад број 5796/45 од 21 мај 1945 година, уводи се во должност во пошта, телеграф и телефон Вршац 1 Јорговић С. Круна, бивши разредни поштар.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 5857 од 2 јуни 1945 година, а на основание на поднесени молби и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон број 3925 од 18 априли 1945 година, се преместуваат и се ставуваат на расположение на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон во Љубљана заради понатакашно распоредување: Ортан П. Иван, инспектор 5 група Министерства п. т. и т. Отсек за контрола п. т. и т. рачуни; Наглић В. Јосипина, виши контролор 6 група Дирекција п. т. и т. Београд; Гоздникар М. Валерија, виши контролор 6 група поште, телеграф и телефон Београд 2; Жинковић Ф. Алојз, виши контролор 6 група Министерството п. т. и т. Контролно одељење; Грошељ А. Мирослав, виши контролор 6 група пошта, телеграф и телефон Ниш 1; Пељхан инж. Ј. Албин, виши технички пристав 7 група, VIII т. т. секција Параћин; Коренц А. Антон, прометник 8 група пошта, телеграф и телефон Чачак; Зидарић Ј. Јосип, прометник 8 група Дирекција п. т. и т. Београд; Тушар М. Ана, прометник 8 група, пошта, телеграф и телефон Чачак; и Зоре Н. Јакоб, служитељ 2 група пошта, телеграф и телефон Јагодина.

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 5729 од 31 мај 1945 година, е поставен Грбић Ј. Михајло, за Помокјник на министерот за пошта, телеграф и телефон 2 положајна група 1 степен во привремено својство.

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 7067 од 27 јуни 1945 година, а на основание на поднесена молба, се уважуе оставката на државна служба на Зорњак Антун, служител 2 група пошта Земун 1.

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6995 од 25 јуни 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставување и унапредување на државните службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точ. 2 Уредбата за регулирање припадности на државни службеници од граѓански ред од 20 априли 1945 година, се поставува за чиновнички приправник по § 45/1 Ч.з. во Главниот телефон во Београд Марковић А. Загорка, свршена ученица на Женска граѓанска школа во Панчево со завршен испит.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 7004 од 26 јуни 1945 година, а на основании на поднесени молби и Реше-

нието на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 3925 од 18 априла 1945 година, се преместуваат и се ставуваат на расположение на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон во Љубљана, заради понатакашно распоредување, Јамник Иван, инспектор 5 група Министерството п. т. и т. Отсек за поштанска служба; Короша А. Јосипина, виши контролор 6 група 2 периодска повишица пошта Јагодина; Ројник Иван, виши контролор 6 група Дирекција пошта, телеграф и телефон Сарајево; и Отовић М. Марко, званичник 1 група пошта Александровац Крушевачки.

СОДРЖАНИЕ:

Страна

497. Закон за ставување на пловните објекти, бродоградилишта, луки и пристаништа на море под управа на Министерството за соопштенија на Демократска федеративна Југославија — — — — — 481
498. Закон за заштита на споменици (паметници) на културата и природњачки реткости на Демократска федеративна Југославија — — — — — 482
499. Закон за работничките повереници — — — — — 483
500. Указ за одложение на созивот на Антифашисткото веќе на народното ослободување Југославија за 7 август 1945 година — — — — — 485
501. Правилник за пренесување на работи од надлежноста на Министерството за индустрија — Државна управа на народните имоти — во надлежност на Министерството за просвета на Демократска федеративна Југославија — — — — — 485
502. Правилник за организација и пословање на Филмското предпријатије на Демократска федеративна Југославија — — — — — 486
503. Напатствие за примена одредбите на Уредбата за регулирање надници и плати на работниците и намештениците на сето особје запослено во државно-привредните претпријатија — — — — — 488
504. Правилник за легитимациите за снабдување и потрошачки книжици — — — — — 488
505. Решение за уводење на једнообразни легитимации за снабдување и потрошачки книжици за целата државна територија — — — — — 490
506. Наредба за уводење на единствени приноси стопи за сите установи за обавезното социјално осигурување — — — — — 490
507. Наредба за измени на надничните (платни) разреди во установите на обавезното социјално осигурање и одредување на единствената таблица за сите установи на обавезното социјално осигурање — — — — — 490
508. Решение за начинот за оснување на државни и самоуправни трговачки претпријатија — — — — — 941
509. Решение за одредување премии на произвођачите на волна за испорака на волната до 1 септември 1945 година — — — — — 492
510. Решение за одредување на ујмот — наградата за мељава во млиновите и водениците во целата земја — — — — — 492
511. Решение за слободната продаја на анилинска боја, горка сол и зелена галица — — — — — 492
512. Решение за пуштање на цемент и цигли (тули) во слободна продавачка — — — — — 493
513. Решение за пуштање на сиркјето (отцет) во слободна продавачка — — — — — 493
514. Решение за одредување цената на бакарот — — — — — 493
515. Решение за одредување цената на негашениот креч (на негасената вар) — — — — — 439
516. Решение за цена на шишарката за штатување кожи — — — — — 494